

Службен весник

на Република Македонија

Број 126

10 октомври 2012, среда

година LXVIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3081. Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој..	2	3089. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за клиничките испитувања на лековите и содржината на документацијата.....	13
3082. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје.....	8	3090. Правилник за престанување на важење на Правилникот за начинот на издавање и одземање на дозволата за вршење јавен превоз на патници и стока во железничкиот сообраќај, формата и содржината на образецот на дозволата, формата, содржината и начинот на водење на регистарот за издадени и одземени дозволи.....	14
3083. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Дирекцијата за заштита и спасување.....	9	3091. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање	15
3084. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Град Скопје.....	9	3092. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје.....	15
3085. Одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за општина Дебар	9	3093. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање на дозвола за преработка, третман и/или за складирање на отпад, формата и содржината на дозволата како и минималните техничките услови за вршење на дејноста преработка, третман и/или складирање на отпад.....	15
3086. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување Урбанистички план вон населено место, изградба „Парк на ветерна електрана – Богданци“ и Инфраструктурен проект за пристапен пат до „Парк на ветерна електрана – Богданци“ вон г.р. општина Богданци.....	10	Огласен дел	1-64
3087. Решение за именување директор на Државниот комунален инспекторат....	13		
3088. Исправка на Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2012 година...	13		

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

3081.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 4 октомври 2012 година.

Бр. 07- 4175/1 Претседател
4 октомври 2012 година на Република Македонија,
Скопје **Горге Иванов, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Член 1

Во Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ број 49/10 и 53/11), во членот 7 став (1) по зборовите: „за период од три години“ точката се брише и се додаваат зборовите: „за период од пет години.“

Во ставот (5) датата „30 јуни“ се заменуваат со датата „30 септември“.

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:

„(6) Годишните програми од ставот (3) на овој член се донесуваат најдоцна до 31 јануари во годината за која се изготвени.“

Член 2

Во членот 9 ставот (5) се менува и гласи:

„Агенцијата води евиденција за реализираните средства по мерките кои се спроведуваат согласно со програмите од членот 7 од овој закон и доставува податоци до Министерството на секои три месеци и до Владата еднаш годишно најдоцна до 31 март во тековната година за претходната година.“

Член 3

Во членот 14 став (2) зборовите: „и Агенцијата“ се бришат.

Член 4

Во членот 15 по ставот (6) се додаваат два нови става (7) и (8), кои гласат:

„(7) Барање за промена на податоците во единствениот регистар на земјоделски стопанства може да поднесе и друг овластен член на семејното земјоделско стопанство од редот на наследници на земјоделскиот имот на семејното земјоделско стопанство во случај на смрт на носителот на семејното земјоделско стопанство.

(8) Барање за промена на податоците во единствениот регистар на земјоделски стопанства за земјоделско стопанство чии носител е правно лице може да поднесе овластеното лице на правното лице - носител

на земјоделското стопанство или овластен застапник на правното лице - носител на земјоделското стопанство.“

Ставот (7) станува став (9).

По ставот (8) кој станува став (10) се додаваат два нови става (11) и (12), кои гласат:

„(11) Податоците од регистарот од ставот (1) на овој член се објавуваат во збирна форма, особено по земјоделски култури, по големина на земјоделски стопанства, по општини и на ниво на Република Македонија.

(12) Право на увид во податоците од регистарот од ставот (1) на овој член има носителот на семејното земјоделско стопанство или друг овластен член на семејното земјоделско стопанство или овластено лице на правното лице - носител на земјоделското стопанство или овластен застапник на правното лице - носител на земјоделското стопанство во секое време по претходно поднесено барање до Министерството или со електронски пристап на овие лица по претходно добиен кориснички пристап од Министерството.“

Член 5

Во членот 18 став (1) по зборот „земјоделството“ се додаваат зборовите: „и рурален развој“.

Во ставот (2) по алинејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи:

„- Национална рурална мрежа.“

Член 6

По членот 26 се додава нов член 26-а, кој гласи:

„Национална рурална мрежа

Член 26-а

(1) Национална рурална мрежа претставува платформа за воспоставување на партнерство со сите заинтересирани страни кои дејствуваат во руралните средини за потребите на планирањето, следењето и спроведувањето на Националната програма за рурален развој.

(2) Воспоставувањето, организацијата, членството и работата на Националната рурална мрежа на Република Македонија на предлог на Министерството ги пропишува Владата.

(3) Министерството обезбедува административна и техничка поддршка за работата на Националната рурална мрежа.

(4) Трошоците за воспоставување и работа на Националната рурална мрежа се финансираат од средствата за спроведување на Националната програма за рурален развој и/или од повеќегодишна програма за користење на финансиските средства од инструментот за претпристапна помош за развој на земјоделството и руралниот развој од Европската унија.

(5) Начинот и условите за финансирање на работата и активностите на Националната рурална мрежа, прифатливите трошоци, висината на финансирањето и дополнителните услови ги пропишува министерот.“

Член 7

Во членот 53 став (1) алинеја 4 процентот „20%“ се заменува со процентот „30%“.

Член 8

Во членот 56 по зборовите: „за директни плаќања“ се додаваат зборовите: „поднесени во една календарска година“.

Член 9

Во членот 64 ставот (9) се менува и гласи:

„Врз основа на критериумите од ставовите (3) и (8) на овој член министерот објавува список на планински подрачја во Република Македонија, список на подрачја

со природни непогодности во Република Македонија и список на подрачја со специфични непогодности во Република Македонија во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 10

Во членот 70 ставот (9) се брише.

Ставовите (10), (11) и (12) стануваат ставови (9), (10) и (11).

Член 11

Во членот 78 ставот (8) се менува и гласи:

„Активностите за воспоставување, следење и анализирање на состојбите со автохтоните земјоделски растенија и автохтоните раси на добиток и чување и обезбедување на задолжителни генетски резерви министерот може да ја додели како јавна услуга или со овластување согласно со прописите од областа на сточарството, семе и саден материјал и здравје и заштита на растенијата.“

Во ставот (10) зборот „министерот“ се заменува со зборовите: „Владата со програмите од членот 7 од овој закон“.

По ставот (11) се додава нов став (12), кој гласи:

„(12) Активностите од ставот (8) на овој член може да се финансираат од програмите од членот 7 од овој закон.“

Член 12

Членот 86 се менува и гласи:

„(1) Групата на мерки за подобрување на квалитетот на живот во рурални средини се мерки насочени кон:

- воведување и развој на техничка и телекомуникациска инфраструктура, комунална инфраструктура, пазарна и социјална инфраструктура во руралните средини,
- обновување и развој на селата и
- зачувување и унапредување на природните и културните знаменитости и традиционалните вредности во руралните подрачја.

(2) Видот на мерките од ставот (1) на овој член, корисниците на мерките, износот на средства по мерки, висината на поддршката и начинот на нивно спроведување ги утврдува Владата со програмите од членот 7 од овој закон.“

Член 13

Во членот 90 ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат:

„(2) Прифатливите трошоци од одредбите од членовите 70, 71, 72, 73, 81, 86 и 87 од овој закон, вклучуваат:

- набавка на живи животни и повеќегодишни растенија,
- изградба или подобрување на недвижен имот,
- изградба или подобрување на инфраструктура (техничка и телекомуникациска инфраструктура, комунална инфраструктура, пазарна и социјална),
- набавка или лизинг на механизација и опрема, вклучително и компјутерски софтвер и
- други нематеријални вложувања и услуги поврзани со претходни активности, подготовка и/или спроведување на инвестицијата.

(3) Поблиските услови од ставот (1) на овој член, прифатливите трошоци од ставот (2) на овој член, висината на вредноста на прифатливите трошоци, како и висината на поддршката по корисник за поединечна мерка ги пропишува министерот.“

Член 14

Членот 92 се менува и гласи:

„(1) Мерките за рурален развој се спроведуваат преку следниве механизми на поддршка:

- неповратна финансиска поддршка за инвестиции,
- финансиска помош и
- директни плаќања за рурален развој.

(2) Неповратна финансиска помош за инвестиции е поддршка која се доделува во вид на финансирање или кофинансирање на вредноста на преземени и реализирани инвестиции согласно со прифатливите трошоци и во висина на поддршката по корисник од членот 90 од овој закон.

(3) Неповратната финансиска поддршка од ставот (1) алинеја 1 на овој член може да се додели и за нематеријални вложувања согласно со прифатливите трошоци и во висина на поддршката по корисник од членот 90 од овој закон, а во согласност со програмите од членот 7 од овој закон.

(4) Одобрените и исплатени средства се неповратни при што корисникот не смее да ја отуѓи ниту да ја напушти намената на инвестицијата во рок од пет до седум години од денот на приемот на последната исплата на поддршката од ставовите (2) и (3) на овој член.

(5) Директните плаќања за рурален развој е компензационо плаќање за поддршка на приходот остварен од земјоделска дејност како надоместок на загубите кои настанале поради неискористеност на производниот потенцијал заради примена на земјоделски производни практики за заштита на животната средина или поради зголемени трошоци за примена на повисоки стандарди за заштита на животната средина.

(6) Финансиска помош е поддршка која се доделува за обука и информирање на земјоделските производители, советодавни услуги за развој на земјоделството, започнување со земјоделска дејност, напуштање на вршење на земјоделска дејност и за групи на производители.

(7) Неповратната финансиска поддршка за инвестиции и директните плаќања за рурален развој се спроведува преку договор во времетраење од пет до седум години.

(8) По исклучок, директните плаќања за рурален развој може да се доделат и преку изјава на барателот со која се обврзува да ги почитува условите за директни плаќања за рурален развој и која се обновува секоја година за времетраењето на правото на поддршката, а се реализираат согласно со одредбите од членот 47 од овој закон.

(9) Финансиската помош се спроведува преку договор во времетраење од три до пет години.

(10) По исклучок, финансиската помош за обука и информирање на земјоделските производители може да се спроведе преку договор во времетраење од една до три години.

(11) Согласно со програмите од членот 7 од овој закон, неповратна финансиска поддршка и финансиската помош може да се додели во вид на авансна исплата во висина до 40% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци од членовите 66, 67, 68, 69 и 90 од овој закон.

(12) Согласно со програмите од членот 7 од овој закон, неповратна финансиска поддршка може да се додели на две рати или согласно со фазите на реализација на инвестицијата.“

Член 15

Насловот на членот 101 и членот 101 се менува и гласи:

„Техничка поддршка во земјоделството и руралниот развој

(1) Техничка поддршка во земјоделството и руралниот развој е наменета за следниве активности:

- организирање и спроведување на програми за обука кои не се поддржуваат преку мерките за руралниот развој,

- организирање и спроведување на манифестации и саеми,

- учество на саемски манифестации и саеми на земјоделски производители и преработувачи,

- помош за маркетинг на земјоделски производи и преработени земјоделски производи,

- изработка и публикување на едукативни, информативни, научни, пропагандни и стручни материјали, публикации и списанија,

- спроведување на истражувања, изработка на анализи, предлог-проекти, студии и стратешки документи од областа на земјоделството и руралниот развој,

- инвестициони вложувања за воспоставување на научно демонстративни примери,

- воспоставување и спроведување на проекти за иновации од областите утврдени во ставот (3) на овој член и

- други трошоци и инвестициони вложувања за воспоставување и спроведување на мерките од програмите од членот 7 од овој закон.

(2) Техничката поддршка од ставот (1) на овој член ја спроведува Министерството.

(3) По исклучок, техничката поддршка од ставот (1) алинеја 4 на овој член може да ја спроведе Агенцијата.

(4) Техничката поддршка од ставот (1) алинеи 1, 2, 5, 6, 7 и 8 на овој член може да се додели во зависност од:

- реалните и применливите резултати со брзи ефекти насочени кон остварување на дефинираните стратешки цели за развој на земјоделството и руралниот развој,

- директно и индиректно влијание на поголем број субјекти од областа на земјоделството,

- здружување на корисниците на поддршката, јавно приватно партнерство, или други форми на партнерство со поголем број на корисници,

- одржливост по реализацијата на поддршката,

- претходно искуство во реализација на активности од значење за целната група на крајни корисници на поддршката и

- сопствено или учество од други извори на финансирање.

(5) Техничката поддршка од ставот (1) алинеја 9 на овој член се доделува особено во следниве области на иновации:

- земјоделска механизација и опрема која ќе овозможи поголема ефикасност и продуктивност,

- нов семенски и саден материјал кои ќе овозможат создавање на нови сорти,

- агрохемиско третирање на почвата и земјоделските култури,

- трансфер на технологии и иновативни решенија од странски држави и нивно прилагодување во Република Македонија и

- нови технологии во сточарството.

(6) Средствата за спроведување на активностите од став (1) алинеја 9 на овој член се обезбедуваат во висина до 1% од вкупниот буџет за спроведување на годишната програма за рурален развој.

(7) Видот на активности за техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката и поблиските критериуми од ставот (4) на овој член и начинот за доделување, ги пропишува Владата на предлог на Министерството.

(8) Исплатата на средствата за техничката поддршка од ставот (1) на овој член ја врши Агенцијата по барање на Министерството или по барање на корисникот.“

Член 16

По членот 101 се додава нов член 101-а, кој гласи:

„Совет за иновации и нови технологии од областа на земјоделството

Член 101-а

(1) За спроведување на помошта од членот 101 став (1) алинеја 9 од овој закон, министерот формира Совет за иновации и нови технологии од областа на земјоделството кое го сочинуваат претставници особено од следниве институции:

- еден претставник од Кабинетот на претседателот на Владата,

- еден претставник од Генералниот секретаријат на Владата - Кабинетот на заменик-претседателот на Владата задолжен за економски прашања и координација со економските ресори,

- по еден претставник од високообразовните институции и научните институции од областа на земјоделството,

- еден претставник од Министерството за финансии,

- тројца претставници од Министерството,

- еден претставник од Министерството за образование и наука,

- еден претставник од Министерството за економија,

- еден претставник од Агенцијата,

- еден претставник од Агенцијата за храна и ветеринарство, и

- еден претставник од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството.

(2) Советот за иновации и нови технологии од областа на земјоделството како советодавно тело на министерот се формира особено заради остварување на следниве задачи:

- дава предлози за дефинирање на мерките и критериумите за поддршка на иновации и трансфер на технологии и знаења од областите утврдени во членот 101 став (5) од овој закон,

- изработува краткорочни и долгорочни анализи и го следи спроведувањето на мерките за поддршка на иновации и трансфер на технологии и знаења од областите утврдени во членот 101 став (5) од овој закон,

- дава мислења по однос на постигнати резултати од спроведувањето на мерките за поддршка на иновации и трансфер на технологии и знаења од областите утврдени во членот 101 став (5) од овој закон,

- изготвува и предлага индикатори за следење, ги следи анализите на состојбите и препораките на образовни и научни институции во врска со иновации и трансфер на технологии и знаења од областите утврдени со овој закон и дава насоки и препораки за примена на иновации и трансфер на технологии и знаења и нивното прилагодување согласно со состојбите во Република Македонија и

- дава предлози при планирањето и спроведувањето на целите за промоција и примена на иновации и трансфер на технологии и знаења од областите утврдени во членот 101 став (5) од овој закон.

(3) Советот за иновации и нови технологии од областа на земјоделството ќе се состанува најмалку два пати во годината.

(4) Советот за иновации и нови технологии од областа на земјоделството за остварување на задачите од ставот (2) на овој член донесува деловник за работа.

(5) Со Советот за иновации и нови технологии од областа на земјоделството претседава министерот.

(6) Министерството обезбедува административна, техничка и финансиска поддршка за работата на Советот.“

Член 17

Во членот 102 став (1) алинеја 2 зборовите: „или жена“ се бришат.

По ставот (2) се додава три нови става (3), (4) и (5), кои гласат:

„ (3) Помошта од ставот (1) на овој член збирно не може да надмине 15% од одобрениот износ на директни плаќања во една календарска година.

(4) Дополнителна помош во висина од минимум 20% може да се додели на земјоделски стопанства корисници на директните плаќања од членот 47 од овој закон чиј носител е регистриран вршител на земјоделска дејност согласно со Законот за вршење на земјоделска дејност или е регистриран како индивидуален земјоделец согласно со Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

(5) Висината на дополнителната помош и максималните износи од ставовите (1) и (4) на овој член по корисник, ги пропишува Владата со програмите од членот 7 од овој закон.“

Член 18

По членот 106 се додава нов наслов и нов член 106-a, кои гласат:

„Помош на плодуюживатели

Член 106-a

(1) Помош за одделни категории на носители на земјоделско стопанство може да се додели во вид на еднократна помош за корисници на државно земјоделско земјиште на плодуюживање согласно со Законот за земјоделско земјиште и тоа во висина не повеќе од 120.000 денари по корисник во годината кога за прв пат е стекнато правото за користење на државно земјоделско земјиште на плодуюживање.

(2) Висината на помошта која се доделува по корисник во зависност од земјоделската култура за која е доделено државното земјоделско земјиште на плодуюживање, како и максималниот износ на еднократната помош ја утврдува Владата со програмата за доделување на земјоделско земјиште во државна сопственост на плодуюживање на одредени категории социјално необезбедени лица согласно со Законот за земјоделско земјиште.“

Член 19

Во членот 107 став (1) зборот „семејни“ се брише.

Член 20

Во членот 108 зборовите: „и Агенцијата“ се бришат.

Член 21

Поблиските прописи утврдени во овој закон ќе се донесат во период од една години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

До денот на влегувањето во сила на прописите од ставот 1 на овој член ќе се применуваат постојните прописи.

Член 22

Право на користење на средствата од годишната програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година имаат и корисниците кои до денот на влегувањето во сила на овој закон ги немаат намирено сите финансиски обврски кон Министерството и ќе се согласат ненамирените обврски од членот 14 став (2) од овој закон да ги пребијат со одобрената финансиска поддршка по основ на годишната програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година.

Начинот на пребивање од ставот (1) на овој член го пропишува Владата со прописот од членот 47 став 6 од овој закон.

Член 23

Жените носители на семејно земјоделско стопанство кои до денот на влегувањето во сила на овој закон се стекнале со право на користење на помош за одделни категории носители на земјоделско стопанство како дополнителна помош која се доделува на земјоделски стопанства корисници на директните плаќања од членот 47 од овој закон имаат право на користење на помошта до истекот на периодот од членот 102 став (2) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ број 49/10 и 53/11).

Член 24

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR BUJQESI DHE ZHVILLIM RURAL**

Neni 1

Në Ligjin për bujqesi dhe zhvillim rural ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 49/10 dhe 53/11), në nenin 7 paragrafi (1) pas fjaleve: "për periudhe prej tre vitesh" pika shlyhet dhe shtohen fjalet: "për periudhe prej pese vitesh".

Në paragrafin (5) data "30 qershor" zevendesohen me daten "30 shtator".

Pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), si vijon:

"(6) Programet vjetore nga paragrafi (3) i ketij neni miratohen më së voni deri më 31 janar në vitin për të cilin pergatiten."

Neni 2

Në nenin 9 paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

"Agjencia mban evidence për mjetet e realizuara për masat që zbatohen në pajtim me programet nga neni 7 i ketij ligji dhe dorezon të dhena në Ministri në çdo tre muaj dhe në Qeveri një here në vit më së voni deri më 31 mars në vitin vijues për vitin paraprak."

Neni 3

Në nenin 14 paragrafi (2) fjalet: "dhe Agjencia" shlyhen.

Neni 4

Në nenin 15 pas paragrafit (6) shtohen dy paragrafe të rinj (7) dhe (8), si vijojne:

"(7) Kerkese për ndryshimin e të dhenave në regjistrin unik të ekonomive bujqesore mund të paraqese edhe anetari tjetër i autorizuar i ekonomise bujqesore familjare nga radha e trashguesve të prones bujqesore të ekonomise bujqesore familjare në rast të vdekjes së bartesit të ekonomise bujqesore.

(8) Kerkese për ndryshimin e të dhenave në regjistrin unik të ekonomive bujqesore për ekonomi bujqesore bartes i së ciles eshte person juridik, mund të paraqese personi i autorizuar i personit juridik - bartes i ekonomise bujqesore ose perfaqesuesi i autorizuar i personit juridik - bartes i ekonomise bujqesore."

Paragrafi (7) behet paragraf (9).

Pas paragrafit (8) që behet paragraf (10) shtohen dy paragrafe të rinj (11) dhe (12), si vijojne:

"(11) Të dhenat e regjistrit nga paragrafi (1) i ketij neni shpallen në forme të permbledhur, posacerisht sipas kulturve bujqesore, sipas madhesive të ekonomive bujqesore, në komuna dhe në nivel të Republikës së Maqedonisë.

(12) Të drejte kontrolli në të dhenat e regjistrit nga paragrafi (1) i ketij neni ka bartesi i ekonomise familjare bujqesore ose personi tjetër i autorizuar i ekonomise familjare bujqesore ose personi i autorizuar i personit juridik - bartes i ekonomise bujqesore ose perfaqesuesi i autorizuar i personit juridik - bartes i ekonomise bujqesore në çdo kohe me kerkese të paraqitur paraprakisht në Ministri ose me qasje elektronike të ketyre personave pas qasjes shfrytëzuese të marre paraprakisht nga Ministria."

Neni 5

Në nenin 18 paragrafi (1) pas fjales "bujqesise" shtohen fjalet: "dhe zhvillimit rural".

Në paragrafin (2) pas alineje 4 shtohet alineja e re 5, si vijon:

"- Rrjetit rural nacional"

Neni 6

Pas nenit 6 shtohet neni i ri 26-a, si vijon:

"Rrjeti rural nacional"

Neni 26-a

(1) Rrjeti rural nacional paraqet platforme për vendosjen e partneritetit me tere palet e interesuara që veprojnë në mjedise rurale për nevojat e planifikimit, ndjekjes dhe zbatimit të programit nacional për zhvillim rural.

(2) Themelimin, organizimin, anetaresine dhe punen e Rrjetit rural nacional të Republikës së Maqedonise, me propozim të Ministrise i percakton Qeveria.

(3) Ministria siguron perkrahje teknike dhe administrative për punen e Rrjetit rural nacional.

(4) Shpenzimet për themelimin dhe punen e Rrjetit rural nacional financohen nga mjetet për zbatimin e Programit nacional për zhvillim rural dhe/ose Programit shumevjecar për shfrytëzimin e mjeteve financiare të instrumentit për ndihme paraadheruese për zhvillim të bujqesise dhe zhvillim rural të Bashkimit Evropian.

(5) Menyren dhe kushtet e financimit të punes dhe aktiviteteve të Rrjetit rural nacional, shpenzimet e pranueshme, lartesine e financimit dhe kushtet plotësuese, i percakton ministri."

Neni 7

Në nenin 53 paragrafi (1) alineja 4 perqindja "20%" zëvendësohet me perqindjen "30 %".

Neni 8

Në nenin 56 pas fjaleve: "për pagesa direkte" shtohen fjalet: "të paraqitura në një vit kalendarik".

Neni 9

Në nenin 64 paragrafi (9) ndryshohet si vijon:

"Në baze të kriterëve nga paragrafet (3) dhe (8) të ketij neni ministri shpall liste të rajoneve malore në Republikën e Maqedonise, liste të rajoneve me papershtatshmeri natyrore në Republikën e Maqedonise dhe liste të rajoneve me papershtatshmeri specifike në Republikën e Maqedonise në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise"."

Neni 10

Në nenin 70 paragrafi (9) shlyhet.

Paragrafet (10), (11) dhe (12) behen paragrafet (9), (10) dhe (11).

Neni 11

Në nenin 78 paragrafi (8) ndryshohet si vijon:

"Aktivitetet për vendosjen, ndjekjen dhe analizimin e gjendjeve me bimët bujqesore autoktone dhe rasat autoktone të blegtorise dhe ruajtjen dhe sigurimin e rezervave të detyrueshme gjenetike, ministri mund ta ndaje si sherbim publik ose me autorizim në pajtim me rregullat nga fusha e blegtorise, materiali faror dhe për mbeltim dhe shendeti dhe mbrojtja e bimeve."

Në paragrafin (10) fjala "ministri" zëvendësohet me fjalet: "Qeveria me programet nga neni 7 i ketij ligji".

Pas paragrafit (11) shtohet paragrafi i ri (12), si vijon:

"(12) Aktivitetet nga paragrafi (8) i ketij neni mund të financohen nga programet nga neni 7 i ketij ligji".

Neni 12

Neni 86 ndryshohet si vijon:

"(1) Grupi i masave për permiresimin e kualitetit të jetes në ambiente rurale janë masa të drejtuara në:

- vendosjen dhe zhvillimin e infrastruktures teknike dhe të telekomunikimit, infrastruktures komunale, infrastruktures së tregut dhe sociale në ambientet rurale,
- perteritjen dhe zhvillimin e fshatrave dhe
- ruajtjen dhe perparimin e kuriozitetëve natyrore dhe kulturore dhe vlerave tradicionale në rajonet rurale.

(2) Llojin e masave nga paragrafi (1) i ketij neni, shfrytëzuesit e masave, shumen e mjeteve sipas masave, lartesine e perkrahjes dhe menyren e zbatimit të tyre i percakton Qeveria me programet nga neni 7 i ketij ligji."

Neni 13

Në nenin 90 paragrafet (2) dhe (3) ndryshohen si vijojne:

"(2) Shpenzimet e pranueshme nga dispozitat e neneve 70, 71, 72, 73, 81, 86 dhe 87 të ketij ligji, perfshijne:

- blerje të kafsheve të gjalla dhe bimeve shumevjecare,
- ndertim ose permiresim të pronës së patundshme,
- ndertim ose permiresim të infrastruktures (infrastruktures teknike dhe të telekomunikimit, infrastruktures komunale, të tregut dhe sociale),
- blerje ose lizing të mekanizimit dhe pajisjes, duke perfshire edhe softuer kompjuterik dhe
- investime tjera jomateriale dhe sherbime të lidhura me aktivitete paraprake, pergatitje dhe/ose realizim të investimit."

(3) Kushtet më të peraferta nga paragrafi (1) i ketij neni, shpenzimet e pranueshme nga paragrafi (2) i ketij neni, lartesine e vleres së shpenzimeve të pranueshme, si dhe lartesine e perkrahjes për shfrytëzues për mase individuale i percakton ministri."

Neni 14

Neni 92 ndryshohet si vijon:

"(1) Masat për zhvillim rural zbatohen nepermjet ketyre mekanizmeve të perkrahjes:

- perkrahje e pakthyeshme financiare për investime,
- ndihme financiare dhe
- pagesa direkte për zhvillim rural.

(2) Ndihme e pakthyeshme financiare për investime eshte perkrahja që ndahet në forme financimi ose kofinancimi të vleres së investimeve të ndermarra dhe të realizuara në pajtim me shpenzimet e pranueshme dhe në lartesi të perkrahjes për shfrytëzues nga neni 90 i ketij ligji.

(3) Perkrahja e pakthyeshme financiare nga paragrafi (1) alineja 1 të ketij neni mund të ndahet edhe për investime jomateriale në pajtim me shpenzimet e pranueshme dhe në lartesi të perkrahjes për shfrytëzues nga neni 90 i ketij ligji, e në pajtim me programet nga neni 7 të ketij ligji.

(4) Mjetet e lejuara dhe të paguara janë të pakthyeshme me ç'rast shfrytëzuesi nuk guxon ta tjetërsoje as ta prishe dedikimin e investimit në afat prej pese deri në shtate vjet nga dita e pranimi të pageses së fundit të perkrahjes nga paragrafi (2) dhe (3) të ketij neni.

(5) Pagesa direkte për zhvillim rural eshte pagese kompensuese për perkrahje të të ardhurave të realizuara nga veprimtaria bujqesore si kompensim i humbjeve që kane ndodhur nga mosshfrytëzimi i potencialit prodhues për shkak të zbatimit të praktikave bujqesore prodhuese për mbrojtjen e ambientit jetesor ose për shkak të shpenzimeve të rritura për zbatimin e standardeve më të larta për mbrojtjen e ambientit jetesor.

(6) Ndihma financiare eshte perkrahje që ndahet për trajnim dhe informim të prodhuesve bujqesore, sherbime keshilledhenese për zhvillim të bujqesise, fillimin me veprimtari bujqesore, leshimin e kryerjes së veprimtarise bujqesore dhe për grupe të prodhuesve.

(7) Perkrahja e pakthyeshme financiare për investime dhe pagesat direkte për zhvillim rural zbatohet nepermjet marreveshjes në kohezgjatje prej pese deri në shtate vjet.

(8) Me perjashtim, pagesat direkte për zhvillim rural mund të ndahen edhe nepermjet deklarates së kerkuesit me të cilen obligohet t'i respektoje kushtet për pagesa direkte për zhvillim rural dhe e cila perterihet çdo vit për kohezgjatje të së drejtes së perkrahjes, kurse realizohen në pajtim me dispozitat nga neni 47 i ketij ligji.

(9) Ndihma financiare zbatohet nepermjet marreveshjes në kohezgjatje prej tre deri në pese vjet.

(10) Me perjashtim, ndihma financiare për trajnim dhe informim të prodhuesve bujqesore mund të zbatohet nepermjet marreveshjes në kohezgjatje prej një deri në tre vjet.

(11) Në pajtim me programet nga neni 7 i ketij ligji, perkrahja e pakthyeshme financiare dhe ndihma financiare mund të ndahet në forme të pageses avance në lartesi deri 40% nga vlera e shpenzimeve të pranueshme nga nenet 66, 67, 68, 69 dhe 90 të ketij ligji.

(12) Në pajtim me programet nga neni 7 i ketij ligji, perkrahja e pakthyeshme financiare mund të ndahet në dy keste ose në pajtim me fazat e realizimit të investimit."

Neni 15

Titulli i nenit 101 dhe neni 101 ndryshohen si vijojne:

"Perkrahja teknike në bujqesi dhe zhvillim rural

(1) Perkrahja teknike në bujqesi dhe zhvillim rural eshte e dedikuara për keto aktivitete:

- organizim dhe zbatim të programeve për trajnim të cilat nuk perkrahen nepermjet masave për zhvillim rural,
- organizim dhe zbatim të manifestimeve dhe panairove,
- pjesemarrje në manifestime të panairove dhe panairove të prodhuesve dhe perpunuesve bujqesore,
- ndihme për marketing të prodhimeve bujqesore dhe prodhimeve të perpunuara bujqesore,
- perpunim dhe publikim të materialeve edukative, shkencore, propaganduese dhe profesionale, publikimeve dhe revistave,
- zbatim i hulumtimeve, perpunim i analizave, propozim projekteve, studimeve dhe dokumenteve strategjike nga fusha e bujqesise dhe zhvillimit rural,
- investime për vendosjen e shembujve shkencore demonstrative,
- vendosje dhe zbatim i projekteve për inovacione nga sferat e percaktuara në paragrafin (3) të ketij neni dhe
- shpenzime dhe investime tjera për vendosjen dhe zbatimin e masave nga programet e nenit 7 të ketij ligji.

(2) Perkrahjen teknike nga paragrafi (1) i ketij neni e zbaton Ministria.

(3) Me perjashtim, perkrahjen teknike nga paragrafi (1) alineja 4 të ketij neni mund ta zbatoje Agjencia.

(4) Perkrahja teknike nga paragrafi (1) alinete 1, 2, 5, 6, 7 dhe 8 të ketij neni mund të ndahet varesisht nga:

- rezultatet reale dhe të zbatueshme me efekte të shpejta për realizimin e qellimeve të perkufizuara strategjike për zhvillim të bujqesise dhe zhvillim rural,
- ndikimi direkt dhe indirekt të numrit më të madh të subjekteve në fushen e bujqesise,
- bashkimi i shfrytezuesve të perkrahjes, partneriteti publik-privat, ose formave tjera të partneritetit me numer të madh shfrytezuesish,
- qendrushmeria pas realizimit të perkrahjes,
- pervoja paraprake në realizimin e aktiviteteteve me rendesi për tere grupin e shfrytezuesve të fundit të perkrahjes dhe

- pjesëmarrja personale ose pjesëmarrja nga burime tjera të financimit.

(5) Përkrahja teknike nga paragrafi (1) alineja 9 të ketij ligji ndahet posaçërisht në këto fusha të inovacioneve:

- mekanizëm bujqësor dhe pajisje që do të mundësojë efikasitet dhe produktivitet më të madh,
- material të ri faror dhe për mbëltrim që do të mundësojnë krijimin e varieteteve të reja,
- trajtim agrokimik i tokës dhe kulturave bujqësore,
- transfer i teknologjive dhe zgjidhjeve inovative nga shtetet e huaja dhe përshtatja e tyre në Republikën e Maqedonisë dhe
- teknologji të reja në blegtori.

(6) Mjetet për zbatimin e aktiviteteteve nga paragrafi (1) alineja 9 të ketij neni sigurohen në lartësi deri 1% nga buxheti i përgjithshëm për zbatimin e programit vjetor për zhvillim rural.

(7) Llojin e aktiviteteteve për përkrahje teknike në bujqësi dhe zhvillim rural, shumën maksimale për aktivitetet, shfrytëzuesit, subjektet që marrin pjesë në procedurë dhe kriteret më të përafërta nga paragrafi (4) i ketij neni dhe mënyrën për ndarje, i përcakton Qeveria me propozim të Ministrisë.

(8) Pagesën e mjeteve për përkrahje teknike nga paragrafi (1) i ketij neni e kryen Agjencia me kërkesë të Ministrisë ose me kërkesë së shfrytëzuesit."

Neni 16

Pas nenit 101 shtohet nen i ri 101-a si vijon:

"Këshilli për inovacione dhe teknologji të reja në fushën e bujqësisë

Neni 101-a

(1) Për zbatimin e ndihmës nga neni 101 paragrafi (1) alineja 9 të ketij ligji, ministri formon Këshill për inovacione dhe teknologji të reja në fushën e bujqësisë të cilin e përbëjnë përfaqësues posaçërisht nga këto institucione:

- një përfaqësues nga Kabineti i Kryetarit të Qeverisë,
- një përfaqësues nga Sekretariati i përgjithshëm i Qeverisë - Kabineti i Zëvendëskryetarit të Qeverisë i obliguar për çështje ekonomike dhe koordinimi me resorë ekonomik,
- nga një përfaqësues nga institucionet e larta arsimore dhe institucionet shkencore nga fusha e bujqësisë,
- një përfaqësues nga Ministria e Financave,
- tre përfaqësues nga Ministria,
- një përfaqësues nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës,
- një përfaqësues nga Ministria e Ekonomisë,
- një përfaqësues nga Agjencia,
- një përfaqësues nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë dhe
- një përfaqësues nga Agjencisë për Nxitjen e Zhvillimit të Bujqësisë.

(2) Këshilli për inovacione dhe teknologji të reja në fushën e bujqësisë si trup këshillëdhënës i ministrit formohet posaçërisht për realizimin e këtyre detyrave:

- jep propozime për perkufizimin e masave dhe kriteret për perkrahje të inovacioneve dhe transferin e teknologjive dhe njohurive nga fushat e percaktuara në nenin 101 paragrafi (5) të ketij ligji,

- perpunon analiza afatshkurta dhe afatgjata dhe e ndjek zbatimin e masave për perkrahje dhe inovacione dhe transfer të teknologjisë dhe njohurive nga fushat e percaktuara nga fushat e percaktuara në nenin 101 paragrafi (5) i ketij ligji.

- jep mendime në lidhje me rezultatet e arritura nga zbatimi i masave për perkrahjen e inovacione dhe transferin e teknologjive dhe njohurive nga sferat e percaktuara në nenin 101 paragrafi (5) i ketij ligji,

- përgatit dhe propozon indikatorë për ndjekje, i ndjek analizat e gjendjeve dhe rekomandimet e institucioneve arsimore dhe shkencore në lidhje me inovacionet dhe transferet e teknologjive dhe njohurive nga sferat e

пërcaktuara me këtë ligj dhe jep drejtime dhe rekomandime për zbatimin e inovacioneve dhe transfereve të teknologjive dhe njohurive dhe përshtatjen e tyre në pajtim me gjendjet në Republikën e Maqedonisë dhe

- jep propozime gjatë planifikimit dhe zbatimit të qëllimeve për promovimin dhe zbatimin e inovacioneve dhe transfereve të teknologjive dhe njohurive nga sferat e përcaktuara në nenin 101 paragrafi (5) i këtij ligji.

(3) Këshilli për inovacione dhe teknologji të reja në sferën e bujqësisë do të takohet së paku dy herë në vit.

(4) Këshilli për inovacione dhe teknologji të reja në sferën e bujqësisë për realizimin e detyrave nga paragrafi (2) i këtij neni miraton rregullore për punë.

(5) Me Këshillin për inovacione dhe teknologji të reja në sferën e bujqësisë kryeson ministri.

(6) Ministria siguron përkrahje administrative, teknike dhe financiare për punën e Këshillit.

Neni 17

Në nenin 102 paragrafi (1) alineja 2 fjalët “ose femër” shlyhen.

Pas paragrafit (2) shtohen tre paragrafë të rinj (3), (4) dhe (5) si vijojnë:

“(3) Ndhimja nga paragrafi (1) i këtij neni në mënyrë përmblendhëse nuk mund të tejkalojë 15% nga shuma e lejuar e pagesave të drejtpërdrejta në një vit kalendarik.

(4) Ndhimë plotësuese në lartësi prej minimum 20% mund t'u ndahet ekonomive bujqësore shfrytëzues të pagesave të drejtpërdrejta nga neni 47 i këtij ligji bartësi i së cilës është kryerës i regjistruar i veprimtarisë bujqësore në pajtim me Ligjin për kryerjen e veprimtarisë bujqësore ose është regjistruar si bujk individual në pajtim me Ligjin për sigurimin pensional dhe invalidor.

(5) Lartësinë e ndihmës plotësuese dhe shumat maksimale nga paragrafët (1) dhe (4) të këtij neni për shfrytëzues, i përcakton Qeveria me programet nga neni 7 i këtij ligji.”

Neni 18

Pas nenit 106 shtohet titulli i ri dhe neni i ri 106-a, si vijojnë:

"Ndhimja uzufruktuesve

Neni 106-a

(1) Ndhimja për kategori të veçanta të bartësve të ekonomisë bujqësore mund të ndahet në formë të ndihmës së njëfishtë për shfrytëzues të tokës bujqësore shtetërore uzufruktuesve në pajtim me Ligjin për tokë bujqësore edhe atë në lartësi jo më shumë se 120 000 denarë për shfrytëzues në vitin kur për herë të parë është marrë e drejta për shfrytëzimin e tokës bujqësore shtetërore në uzufrukt.

(2) Lartësinë e ndihmës që ndahet për shfrytëzues varësisht nga kultura bujqësore për të cilën është ndarë toka bujqësore shtetërore në uzufrukt si dhe shumën maksimale të ndihmës së njëfishtë, i përcakton Qeveria me Programin për ndarjen e tokës bujqësore në pronësi shtetërore në uzufrukt kategorive të caktuara të personave të pasiguar socialë në pajtim me Ligjin për tokë bujqësore.”

Neni 19

Në nenin 107 paragrafi (1) fjala “familjare” shlyhet.

Neni 20

Në nenin 108 fjalët: “dhe Agjencisë” shlyhen.

Neni 21

Rregullat më të afërta të përcaktuara me këtë ligj do të miratohen në periudhë prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Deri në ditën e hyrjes në fuqi të rregullave nga paragrafi (1) i këtij neni do të zbatohen rregullat ekzistuese.

Neni 22

Të drejtë për shfrytëzimin e mjeteve nga programi vjetor për përkrahje financiare në bujqësi për vitin 2012 kanë edhe shfrytëzuesit të cilët deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji nuk i kanë përmblushur të gjitha detyrimet financiare ndaj Ministrisë dhe do të pajtohen që detyrimet e papaguara nga neni 14 paragrafi (2) i këtij ligji t'i përmblushin me përkrahjen e miratuar financiare në bazë të programit vjetor për përkrahje financiare në bujqësi për vitin 2012.

Mënyrën e kompensimit nga paragrafi (1) i këtij neni e përcakton Qeveria me rregullën nga neni 47 paragrafi 6 të këtij ligji.

Neni 23

Femrat bartëse të ekonomisë bujqësore familjare të cilat deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji e kanë marrë të drejtën e shfrytëzimit të ndihmës për kategori të veçanta të bartësve të ekonomisë bujqësore si ndihmë plotësuese që u ndahet ekonomive bujqësore shfrytëzues të pagesave të drejtpërdrejta nga neni 47 i këtij ligji, kanë të drejtë shfrytëzimi të ndihmës deri në skadimin e periudhës nga neni 102 paragrafi (2) të Ligjit për bujqësi dhe zhvillim rural (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër 49/10 dhe 53/11).

Neni 24

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3082.

Врз основа на член 27 - а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост – Скопје, му престанува користењето на недвижна ствар, запишана во Имотен Лист број 1296, евидентирана на КП бр.148/2 КО Чашка, дел 2, зграда 1, влез 1, кат ПР на место викано „населба“, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-4599/1
2 октомври 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

3083.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.10.2012 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Дирекцијата за заштита и спасување и тоа:

- Еуродизел БС 80.000 литри

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Дирекцијата за заштита и спасување за користење како гориво за извршување на активности за чистење на речно корито на „Црна река“, на територијата на општина Битола.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Дирекцијата за заштита и спасување.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6727/1 2 октомври 2012 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

3084.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Град Скопје и тоа:

- Еуродизел БС 2.000.000 литри

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на град Скопје за користење како гориво за извршување на јавна дејност – превоз на патници во јавниот градски и приградски сообраќај од страна на Јавното сообраќајно претпријатие Скопје.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Град Скопје.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7233/1 2 октомври 2012 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

3085.

Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 17/11 и 53/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.7.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА ДЕБАР

Член 1

Општината Дебар ќе врши работи за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје согласно исполнетите услови од член 89 од Законот за градежно земјиште.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5717/1 24 јули 2012 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

3086.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11 и 95/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО, ЗА ИЗГРАДБА „ПАРК НА ВЕТЕРНА ЕЛЕКТРАНА – БОГДАНЦИ“ И ИНФРАСТРУКТУРЕН ПРОЕКТ ЗА ПРИСТАПЕН ПАТ ДО „ПАРК НА ВЕТЕРНА ЕЛЕКТРАНА – БОГДАНЦИ“ ВОН Г.Р. ОПШТИНА БОГДАНЦИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за донесување Урбанистички план вон населено место за изградба „Парк на ветерната електрана-Богданци“ и Инфраструктурен Проект за пристапен пат до „Парк за ветерната електрана-Богданци“ КО Богданци вон г.р., општина Богданци.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, е со следните катастарски индикации:

1. Урбанистички план вон населено место

Катастарска општина	Имотен лист бр.	Катастарска парцела бр.	Место викано	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина м ²
Богданци вон г.р.	3062	Дел од 2761	Врбот	нива	6	8656м ²
Богданци вон. г. р.	3062	Дел од 2762	Врбот	нива	6	22409м ²
Богданци вон. г. р.	3062	Дел од 2762	Врбот	нива	6	11м ²
Богданци вон. г. р.	3062	Дел од 2783	Ванчови Ечмени	пасиште	4	76753м ²
Богданци вон. г. р.	3062	Дел од 3014/1	Козарник	пасиште	4	168742м ²
Богданци вон. г. р.	806	Дел од 2789/1	Ванчови Ечмени	пасиште	4	10140м ²
Богданци вон. г. р.	806	Дел од 2789/1	Ванчови Ечмени	пасиште	4	3511м ²
Богданци вон. г. р.	806	Дел од 2789/1	Ванчови Ечмени	пасиште	4	16693м ²
Богданци вон. г. р.	806	Дел од 3017	Козарник	камењар		1959м ²
Богданци вон. г. р.	800	Дел од 2781	Волкови Ечмени	нива	5	2204м ²
Богданци вон. г. р.	800	Дел од 2782	Волкови Ечмени	нива	5	1386м ²
Богданци вон. г. р.	800	Дел од 2784	Волкови Ечмени	нива	5	2856м ²
Богданци вон. г. р.	800	Дел од 2787	Волкови Ечмени	нива	6	3565м ²
Богданци вон. г. р.	800	Дел од 2790	Волкови Ечмени	нива	6	6445м ²
Богданци вон. г. р.	800	Дел од 2791	Волкови Ечмени	нива	6	6440м ²
Богданци вон. г. р.	3062	2995/2	Брданов Камен	пасиште	4	6348м ²
Богданци вон. г. р.	3062	2995/7	Брданов Камен	пасиште	4	3м ²

Богданци вон. г. р.	3062	3014/2	Козарник	пасиште	4	1995м ²
Богданци вон. г. р.	3062	3014/3	Козарник	пасиште	4	366м ²
Богданци вон. г. р.	535	6149/2	Горно Село	нива	6	399м ²
Богданци вон. г. р.	535	6135/2	Горно Село	нива	4	195м ²
Богданци вон. г. р.	535	3446/2	Оброк	лозје	4	312м ²
Богданци вон. г. р.	535	3428/6	Оброк	нива	6	267м ²
Богданци вон. г. р.	535	3659/4	Брданов Камен	нива	5	145м ²
Богданци вон. г. р.	2354	6148/2	Желковец	пасиште	3	766м ²
Богданци вон. г. р.	2354	6133/2	Желковец	пасиште	3	16м ²
Богданци вон. г. р.	2354	6133/3	Желковец	пасиште	3	556м ²
Богданци вон. г. р.	2354	6109/2	Горно Село	пасиште	3	485м ²
Богданци вон. г. р.	2354	6109/3	Горно Село	пасиште	3	617м ²
Богданци вон. г. р.	2354	3523/2	Св. Гора	пасиште	3	1701м ²
Богданци вон. г. р.	2354	3523/4	Св. Гора	пасиште	3	60м ²
Богданци вон. г. р.	2354	3519/2	Св. Гора	пасиште	4	622м ²
Богданци вон. г. р.	2354	3239/2	Св. Гора	пасиште	4	468м ²
Богданци вон. г. р.	2354	3502/2	Горно Село	пасиште	4	6м ²
Богданци вон. г. р.	2354	3442/2	Оброк	пасиште	4	3752м ²
Богданци вон. г. р.	2354	3431/2	Оброк	пасиште	4	691м ²

Богданци вон. г. р.	2354	3428/4	Оброк	пасиште	4	464м ²
Богданци вон. г. р.	2354	3428/8	Оброк	пасиште	4	263м ²
Богданци вон. г. р.	5202	6098/2	Горно Село	нива	6	277м ²
Богданци вон. г. р.	5202	3533/2	Св. Гора	нива	6	253м ²
Богданци вон. г. р.	5202	3430/2	Оброч	нива	5	66м ²
Богданци вон. г. р.	5202	3429	Оброч	нива	5	283м ²
Богданци вон. г. р.	5204	3462/2	Горно Село	нива	5	93м ²
Богданци вон. г. р.	5204	3463/2	Горно Село	нива	5	34м ²
Богданци вон. г. р.	5204	3524/2	Св. Гора	пасиште	3	26м ²
Богданци вон. г. р.	5204	6099/2	Горно Село	нива	6	376м ²
Богданци вон. г. р.	5204	6137/2	Горно Село	нива	6	88м ²
Богданци вон. г. р.	5204	6102/2	Желковец	нива	6	52м ²
Богданци вон. г. р.	806	3013/2	Козарник	пасиште	4	3м ²
Богданци вон. г. р.	5204	Дел од 3658/2	Горно Село	нива	5	4м ²
Вкупна површина на земјоделското земјиште во планскиот опфат:						353822 м²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-7336/1
2 октомври 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3087.

Прз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 октомври 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ

1. За директор на Државниот комунален инспекторат, орган во состав на Министерството за транспорт и врски, се именува Ајдуван Мамудов, досегашен директор на Инспекторатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-7582/1
2 октомври 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3088.

По извршеното срамнување на изворниот текст на Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2012 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/2012, направена е техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2012 ГОДИНА

Во член 1 став (2) точка 16) алинеја 1 наместо зборовите „земјоделските стопанства“ треба да стојат зборовите „семејни земјоделски стопанства“.

Бр. 41-6766/2
9 октомври 2012 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

3089.

Прз основа на член 64 од Законот за лековите и медицинските помагала („Службен весник на Република Македонија“ бр., 106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11 и 11/12), министерот за здравство донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА КЛИНИЧКИТЕ ИСПИТУВАЊА НА ЛЕКОВИТЕ И СОДРЖИНАТА НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

Член 1

Во Правилникот за начинот и постапката за клиничките испитувања на лековите и содржината на документацијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/09, 91/10 и 26/12), во член 12 точката 8) се менува и гласи:

“8) обезбедува безбедност на испитаниците/пациентите кои се вклучени во клиничкото испитување преку исполнување на критериуми кои гарантираат кон-

трола на квалитетот, стандарди во работата на правниот субјект користејќи важечки стандардни оперативни процедури, квалификуван набљудувач и квалификувано контакт лице со Агенцијата, контрола на приемот, чувањето и дистрибуцијата на испитуваниот продукт како и чување и архивирање на целокупната документација во согласност со Упатствата за подносителот на барањето за клиничко испитување на лек, кои се дадени во Прилог бр. 3 кој е составен дел на овој правилник;”.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-8026/1
8 октомври 2012 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.

Прилог бр.3

Упатства за подносителот на барањето за клиничко испитување на лек

За обезбедување на безбедноста на пациентите кои се вклучени во клиничкото испитување, а особено заради обезбедување на обврската на подносителот на барањето испитувањето да го спроведува согласно утврдените барања, договорната истражувачка организација (CRO), односно правниот субјект за спонзорот може да ги врши следните услуги со кои се обезбедува:

- управување на клиничките испитувања (фаза I-IV);
- набљудување на клиничките и медицинските активности, како и на безбедноста на пациентите;
- избор на здравствени установи во кои ќе се спроведува клиничкото испитување и главен испитувач и истражувачки тим во клиничкото испитување;
- остварување на контакти со Етичките комисии и Агенцијата за лекови;
- подготовка на медицинската документација и планот/ протоколот на клиничките испитувањата;
- управување и логистика во одредени постапки со веледрогери и клинички и аналитички лаборатории;
- обработка и анализа на податоците;
- подготовка на документацијата и на тримесечни извештаи и завршниот извештај за резултатите од извршеното клиничко испитување на лекот.

За да може договорно истражувачката организација (CRO) која е регистрирана како правно лице во Централниот регистар на Република Македонија како фирма или подружница на фирмата со седиште во Република Македонија да се вклучи во постапките за клинички испитувања на лек потребно е да има и:

- I. Структурни барања:
 - 1.1. Предметот на работа на правниот субјект да одговара на дејностите што ги врши компанијата.
 - 1.2. Список со услугите, кои ги нуди компанијата.
 - 1.3. Список со подисполнувачи, кои се одобрени после почетна и тековна оценка на квалитетот на обезбедената услуга.
 - 1.4. Шема/Органограм на внатрешната организација, која ја дефинира структурата на компанијата, со наведено разликување на одговорностите на соодветните вработени, кое го гарантира недостатокот на потенцијален конфликт на интереси.
 - 1.5. Директор со високо образование од областа на медицината, фармацијата или стоматологијата, со документирано искуство од најмалку 3 години во медицинска или научна област соодветна на активностите на правниот субјект.

1.6. Човечки ресурси, кои одговараат на обемот на дејноста и соодветно квалификувани за нејзиното спроведување. Како и јасно дефинирани правила на избор и понатамошна контрола во случај на подизведувач на одредена услуга.

1.7. Канцеларија, која е погодна по обем за активно-стите и во која можат безбедно да се чуваат доверливи документи во хартиена или електронска форма, простории за вработените и чување на материјали за испитувањето, како и сала за состаноци.

За да се обезбеди квалитетот потребно е:

2.1. Претставување на стандардните оперативни процедури (СОП) за спроведувањето на секоја од услугите за да се обезбеди квалитет и повторливост при нивното спроведување во писмена форма. Стандардните оперативни процедури треба да ги одразуваат сите правни барања за спроведување и следење на клиничките испитувања на територијата на Република Македонија.

2.2. Внатрешен систем за контрола на квалитетот, дефиниран според барањата на ДКП, кој треба да биде функционален и одржуван.

2.3. Сертификација на ISO 9001.

2.4. Документирани активности во однос на контролата на квалитетот.

2.5. Годишна програма и документирани спроведени обуки за обезбедување на почетна и постојана обука на вработените на првично и тековно обучување на персоналот на компанијата.

2.6. Докажана стабилност на користениот информатички систем за зачувување на безбедноста на податоците.

2.7. Познавање и почитување на регулаторните (меѓународни и локални) барања и правила, докажано преку надворешни ревизии и инспекции.

3. Осигурување за професионална одговорност со лимит најмалку во еквивалентност од 250 000 евра.

4. Собствен капитал не помалку од еквивалентност на 50 000 евра којшто ќе го обезбеди исполнувањето на горните критериуми.

Точка 2.2, 2.3, 3 и 4 можат да бидат обезбедени во седиштето на фирмата доколку не е основана во Република Македонија, но поврзана со подружницата регистрирана во Република Македонија.

За да се обезбеди набљудувањето на клиничките испитувања од страна на набљудувач дефинирано во член 2 точка 21 од овој Правилник потребни се:

1. Критериуми за определување на зафатеноста односно обемот на работа на набљудувачот.

2. Соодветен број набљудувачи кој одговара на бројот на клиничките испитувања.

3. Набљудувачи - посебно оспособени лица, кои треба да имаат:

- Диплома за завршено високо образование од областа на медицината, фармацијата и стоматологијата;

- Најмалку 6 месеци искуство во спроведување на клинички студии;

- Вработен во правниот субјект/лице барател на клиничкото испитување;

- Одлично владеење на англиски јазик и работа на компјутер.

4. Првичната и тековната обука која ги вклучува правилата за ДКП и важечките прописи.

Одитурањето на клиничкото испитување опфаќа:

1. Програма и документирани спроведени одити поврзани со сите обезбедени услуги и подисполнители.

2. Одитор, кој одговара на следните услови:

- Диплома за завршено високо образование.

- Завршена обука и докажано искуство од најмалку 1 година во тој сектор;

- Учество во најмалку 3 одити за последните 2 години, од кои најмалку 5 месеци искуство како асистент на експертен одитор, во рок од 12 месеци пред самостојно одитирање;

3. Почетната и тековната обука го опфаќа квалитетот и контрола на квалитетот, Добра Клиничка Пракса (ДКП) / Добра Производна Пракса (ДПП) / Добра Лабораториска Пракса (ДЛП), и Фармаковигиланца.

Приемот, чувањето и дистрибуцијата на истражувачките продукти опфаќа:

1. информација за прием, чување, дистрибуција и отчетност, враќање или уништување на останатите количества, сериски броеви и рок на траење, услови на чување на истражувачките продукти.

2. чување на лековите во простории со контролиран, ограничен пристап само за овластениот персонал.

3. Означувањето на истражувачките продукти треба да биде во согласност со ДПП, и важечките прописи.

За чувањето на документација за испитување потребно е:

1. Просторија -архива со ограничен и контролиран пристап само за овластени лица;

2. Простории, кои одговараат на прописите за заштита од пожари и поплави.

Договорната истражувачка организација определува лице за контакт со Агенцијата со завршено високо образование и искуство од најмалку 1 година во медицинска или научна област соодветна на активност на правниот субјект.

Пред отпочнување на клиничката студија, Агенцијата за лекови, ја проверува исполнетоста на условите на Договорната Истражувачка организација во согласност со начелата на ДКП (Упатство за начелата на доброта клиничка пракса „Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/09) и во согласност со овие упатства.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

3090.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за транспорт и врски, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ ЈАВЕН ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И СТОКА ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ И ОДЗЕМЕНИ ДОЗВОЛИ

Член 1

Со овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на издавање и одземање на дозволата за вршење јавен превоз на патници и стока во железничкиот сообраќај, формата и содржината на образецот на дозволата, формата, содржината и начинот на водење на Регистарот за издадени и одземени дозволи („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/07).

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-18781/2
28 септември 2012 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.

3091.

Врз основа на член 31 став 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/12), во членот 30, во ставот (3), во насловот :

„Е-ИНФРАСТРУКТУРА“ во првата алинеја: „Е1 комунална инфраструктура“ зборовите: „телекомуникациска“ се заменуваат со зборовите: „електронска комуникациска инфраструктура и опрема“. Во втората алинеја: „Е2 комунална супраструктура“ по зборовите: „противпожарни домови“ се додаваат зборовите : „електронски комуникациски градби“.

Член 2

Во членот 83 ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Површина изведена со класа на намена Д1 или со планска одредба утврдена во урбанистички план со истата класа на намена, може да се пренамени во друга класа на намена само со генерален урбанистички план а по исклучок и со детален урбанистички план во случаите од член 23 точка 5 од овој правилник.“

Член 3

Нормативите и стандардите од овој правилник се применуваат и на урбанистичките планови за кои до влегување во сила на овој правилник не е издадена согласност согласно закон.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.01-20330
9 октомври 2012 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3092.

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11 и 51/11), министерот за труд и социјална политика, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје број 02-1755/3, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 21.09.2012 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-6339/2
3 октомври 2012 година
Скопје

Министер,
Спиро Ристовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

3093.

Врз основа на член 32, став (12) од Законот за управување со отпадот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10 и 51/11), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПЕРЕРАБОТКА, ТРЕТМАН И/ИЛИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ОТПАД, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА КАКО И МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ПЕРЕРАБОТКА, ТРЕТМАН И/ИЛИ СКЛАДИРАЊЕ НА ОТПАД

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање на дозвола за преработка, третман и/или за складирање на отпад, формата и содржината на дозволата како и минималните техничките услови за вршење на дејноста преработка, третман и/или складирање на отпад („Службен весник на Република Македонија“ број 23/07, 76/07 и 122/08) во членот 3 во ставот (1) по алинеја 4 се додаваат две нови алинеи 5 и 6 кои гласат :

“- Потврда дека локацијата на која ќе се врши дејноста складирање, третман и/или преработка на отпад се наоѓа надвор од населено место, односно истата да е предвидена согласно планската и урбанистичката документација на единиците на локалната самоуправа;

- Дозвола за градба, доколку на локацијата постојат градежни објекти, или имотен лист со внесени градежни објекти.

Во алинејата 8 по зборовите : „Доказ за сопственост,“ се додаваат зборовите: “(имотен лист) “.

Член 2

Членот 4 се менува и гласи :

„Член 4

(1) Дозволата се состои од два дела :

1) Првиот дел на дозволата, односно првата страна ги содржи следните податоци:

- натпис „Република Македонија“ под него е аплициран грбот на Република Македонија, а под него стои натпис „Министерство за животна средина и просторно планирање“ поставени во централна позиција;

- име и вид на дејноста која се врши врз основа на дозволата;

- носител на дозволата;

- седиште;

- назив и адреса на подружницата/локација/општина,

- матичен/даночен број на операторот;

- датум на добивање на дозволата и датум до кога важи дозволата;

- печат на Министерството за животна средина и просторно планирање и потпис на овластено лице.

2) Вториот дел на дозволата ги содржи следните податоци:

а) Назив и адреса на подружницата/локација/општина;

б) Опсег на дозволата

- вид и количина на отпад кој се преработува, третира и/или складира;

- раководење со локацијата

в) Број на вработени и нивна стручна спрема и други квалификации на вработените за вршење на дејноста и техничка опременост;

г) Податоци за управител со отпад, односно за одговорно лице;

- податоци и инфраструктура на локацијата

д) Означување на локацијата;

ѓ) Систем на обезбедување и систем на видео надзор;

е) Услови за внатрешен транспорт на отпад;

ж) Начин на чување на документација за отпадот;

- начин на работа при повторно отпочнување со работа на инсталацијата и грижа за животната средина по престанок на вршење на дејноста;

з) Изготвување на планови за работа при повторно отпочнување со работа на инсталацијата и план за периодот по затворањето на локацијата со цел заштита на животната средина;

с) Работа на инсталацијата

- програма за работа на локацијата и инсталациите;

- постапки за предприем и прием на отпадот;

- планирање на внатрешен транспорт;

- програми за употреба и одржување на опремата во инсталацијата;

и) Емисии

ј) Гранични вредности на емисиите;

к) Контрола на бучавата

- примена на соодветни методи за контрола на бучава;

- мониторинг

л) Инсталирање на опрема за мониторинг на емисии;

- постапување во итни случаи

љ) Програма за постапување во итни случаи;

- водење евиденција

м) Водење на евиденција за земање на примероци, анализи и испитувања и друг вид на евиденција согласно законот;

- известување и поднесување на извештаи

н) Постапка на известување за промени во локацијата;

њ) Начин на редовно известување;

(2) Дозволата се изработува во А4 формат.

(3) Дозволата е дадена на образец - Прилог 3 и е составен дел на овој правилник.

(4) Во содржината на дозволата по потреба се внесуваат и дополнителни податоци и информации за секоја инсталација, зависно од содржината на барањето.“

Член 3

Во членот 5 во ставот (1) по алинејата 2 се додава нова алинеја 3 која гласи:

„- Минимална површина на локацијата за која се бара дозволата за преработка, третман и/или за складирање на отпад треба да е најмалку 1000 квадратни метри.

Во ставот (2) во воведната реченица зборовите „поседува инсталација која“ се бришат.

Во алинеја 1 зборот „има“ се заменува со зборот „имаат“.

Во алинеја 2 зборот „располага“ се заменува со зборот „располагаат“.

Во алинеја 3 зборот „располага“ се заменува со зборот „располагаат“ и точката на крајот на реченицата се заменува со точка и записка.

По алинеја 3 се додаваат 10 нови алинеи 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 кои гласат:

- „на локацијата треба да има обезбеден пристап за моторни возила наменети за транспорт на отпадот;

- сите видови на отпад кои се складираат и се третираат а се чувствителни на атмосферски влијанија треба да бидат складирани во затворен или покриен објект или простор;

- пооделните видови на отпад кои се складираат на посебни определени делови од локацијата треба да бидат меѓусебно раздвоени еден од друг (со или без прегради);

- подлогата на која се складира отпадот треба да не дозволува да се врши загадување на почвата и водите;

- локацијата треба да е оградена со непросирна тврда ограда со минимална висина од 2,5 метри која овозможува визуелна заштита од надвор и спречува влегување на неовластени лица и животни на локацијата;

- локацијата треба да има приклучок на водоводна и електрична мрежа;

- локацијата треба да располага со вага за мерење на превземениот отпад од правни и физички лица. Вагата треба да биде баждарена од страна на сертифицирана компанија;

- локација на која се врши складирање на отпадот треба да располага со посебно определен простор или места во склоп на самата локација каде се врши истовар и/или утовар на отпадот наменет за изнесување, транспорт и/или извоз;

- локацијата треба да поседува континуиран 24 часовен видео надзор. Видео камерите за видео надзор треба да бидат поставени така да даваат јасна слика за: местото на прием на отпадот и вагата каде се мери отпадот, местото на растовар на отпадот, местото на утовар на отпадот кој ќе се транспортира надвор од локацијата, како и на местата каде се постапува со отпадот на локацијата, и

- на локацијата треба да е поставена административна канцеларија за водење на евиденцијата за прием и постапување со отпадот согласно прописите за управување со отпад.“

Во ставот (5) воведната реченица се менува и гласи:

“(5) Покрај условите пропишани со Правилникот за начинот и условите за складирање на отпадот, условите согласно прописите за поставување со отпадни батерии и акумулатори и прописите за постапување со отпадна електрична и електронска опрема субјектите кои вршат складирање на опасен отпад треба да ги исполнат и следните услови:“

Член 4

Прилозите 1 и 3 се заменуваат со нови Прилози 1 и 3 кои се составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-7796/3

14 септември 2012 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Абдилаким Адеми, с.р.

ПРИЛОГ 1

**ОБРАЗЕЦ ЗА БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА СКЛАДИРАЊЕ,
ТРЕТМАН И/ИЛИ ПРЕРАБОТКА НА ОТПАД**

Образец -

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА СКЛАДИРАЊЕ, ТРЕТМАН И/ИЛИ ПРЕРАБОТКА НА ОТПАД
ОПШТИ УПАТСТВА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ: - Барањето за добивање на дозвола се пополнува електронски на компјутер, на машина за пишување или со сино пенкало; - Сите глави од Барањето за добивање на дозвола (од I до XIV) вклучувајќи ги и табелите треба да бидат пополнети од страна на барателот и заедно со потребната документација да се поднесат до Министерството за животна средина и просторно планирање; - Доколку Барањето за добивање на дозвола го пополнувате на компјутер, одговорите впишете ги во сивите полиња и квадрати. (Движењето по полињата се прави со притискање на Tab ↵ командата од тастатурата или со притискање на курсорот, односно со двоен клик за пополнување на квадратите);

ОБЕЛЕЖЕТЕ ДЕЛНОСТ/И ЗА КОЈА/И ГО ПОДНЕСУВАТЕ БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА

Складирање ☐ Третман ☐ Преработка ☐

I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛОТ

1. Име на Барателот (фирма)	1.1 Скратен назив (фирма) на Барателот

2. Седиште на Барателот	
Улица: Број: Општина: Место: Држава:	Телефон: Телефакс: Е-пошта (e-mail):
3. Форма на организација на Барателот	
☐ Јавно претпријатие ☐ Трговец - поединец ☐ Јавно трговско друштво ☐ Командитно друштво ☐ Командитно друштво со акции ☐ ДОО/ДООЕЛ ☐ Акционерско друштво ☐ Стопанска интересна заедница	
4. Број на деловниот субјект – Барателот	
5. Број на регистарска влошка	
6. Единствен даночен број (ЕДБ)	
7. Датум на упис/регистрација	
8. Број на решение на упис/регистрација	
9. Име на судот/органот кој го извршил уписот	
10. Претежна дејност (шифра и назив)	
11. Систем на управување	
☐ Едностепен ☐ Двостепен ☐ Управител(и)	
12. Лица овластени за застапување, орган на управување и орган на надзор	

(за странските лица број на пасош или лична карта или друга исправа за утврдување на идентитет - важечка во нивната земја или регистарски број за правното лице).

12.1 Основни податоци**Презиме:****Име:**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ЕМБГ:**Државјанство:****12.2 Својство****13.3 Адреса****Улица:****Телефон:****Број:****Телефакс:****Општина:****Е-пошта (e-mail):****Место:****Држава:****12.4 Овластување во прометот**☐ Внатрешен☐ Неограничено☐ Ограничено☐ Надворешно трговски☐ Неограничено☐ Ограничено**13. Број на основачи на друштвото на Барателот****14. Подружница****14.1 Вкупен број на подружници****14.2 Назив на секоја подружница****14.3 Адреса на подружницата****Улица:**

Број:																
Место:																
Општина:																
Држава:																
14.4 Претежна дејност на подружницата (шифра и назив)																
14.5 Лице овластено за застапување на подружницата																
Презиме:	Име:															
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																ЕМБГ:
Државјанство:																
14.6 Адреса на лицето овластено за застапување на подружницата																
Улица:	Телефон:															
Број:	Телефакс:															
Општина:	Е-пошта (e-mail):															
Место:																
Држава:																
1.1 ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛОВНОТО РАБОТЕЊЕ																
1. Доколку врши повеќе дејности од јавен интерес, дали водите финансиска евиденција за секоја дејност поодделно?																
ДА ☐ НЕ ☐																
2. Дали против правниот субјект или против лицето овластено за застапување и претставување е донесена правосилна судска пресуда за прекршок или кривично дело ?																
ДА ☐ НЕ ☐																

I.2 ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОНАТА И РАКОВОДНАТА СТРУКТУРА

1. Опис на организационата структура на правниот субјект, бројот и квалификациона структура на вработените и техничка опременост.

II. ОСНОВНИ ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА ИНСТАЛАЦИИТЕ ЗА ПРЕРАБОТКА, ТРЕТМАН И/ИЛИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ОТПАД

Тип на инсталација	Број на технолошки единици	Година на добивање на одобрението за изградба на инсталацијата	Вид на отпад во инсталацијата (според Листата на видови на отпад)	Инсталиран капацитет според дозволата за изградба на инсталацијата

III. РАКОВОДЕЊЕ СО ЛОКАЦИЈАТА

Име и презиме на одговорно лице за управување со отпад	Вид на стручна спрема	Години на работно искуство	Датум кога го положил стручниот испит за управител со отпад (доколку треба и има положено)

IV. ПОСТАПКИ НА ПРИЕМ НА ОТПАДОТ

Операторите се должни да поднесат опис на начинот на кој го примаат отпадот, инспекција на отпадот пред прием во инсталацијата, увид на превозните сертификати и начинот на тестирање на отпадот како и опис на поставениот видео надзор.

V. ВИД НА ОТПАД И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА

Шифра на отпад	Вид на отпад	Вид на произведена енергија	Помошни материјали	Категоризација на опасност (H)	Моментално складирана количина (тони)	Годишна употреба (тони)

VI. ОСТАТОЦИ ОД ПРЕРАБОТКА И ТРЕТМАН

Шифра на отпад	Вид на остатоци од преработка и третман	Број од листата на видови на отпад	Количина		Планирани операции за постапување со остатокот од отпадот	Назив и локација на операторот кој ги превзема остатоците
			Количина по месец (тони)	Годиш-на количина (тони)		

VII. ЕМИСИИ ПРИ ПРЕРАБОТКА, ТРЕТМАН И/ИЛИ СКЛАДИРАЊЕ НА ОТПАД

1. Емисии во атмосферата

Капацитет на котелот	
Производство на пареа	kg/час
Термален влез	MW

[illegible]

[illegible]

3. Емисии во почва

Опишете ги постапките за спречување или намалување на емисии на загадувачки супстанции во подземните и површинските води и на површината на почвата. Потребно е да се приложат податоци за познато загадување на почвата и подземните и површинските води, за историско и моментално загадување на самата локација или подземно загадување.

VIII. БУЧАВА

[illegible]

IX. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛА НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ			
Параметар	Фреквенција на мониторинг	Метод на земање на примероци	Метод на анализа/техника
X. ОПИС НА СОСТОЈБАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ			
Операторите се должни да поднесат опис на состојбата на животната средина во опсег на влијанијата на инсталацијата (биодиверзитет, воздух, вода, почва и други) и предлог програма за подобрување на работата на инсталацијата и заштита на животната средина (податоци од студијата за оценка на влијание врз животната, или од елаборатот за заштита на животната средина согласно Законот за животната средина).			
XI. СПРЕЧУВАЊЕ НА ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ			
Операторите се должни да поднесат опис на кој начин се врши идентификација на степенот на опасност, оценка на ризик, и опис на техниките за ограничување на ризици			
XII. БЕЗБЕДНОСТ НА ЛОКАЦИЈАТА			
Операторите се должни да поднесат опис на кој начин е уредени простори за одделно складирање на посебните видови на отпад, простори за прием утовар и истовар на отпад и пристапот на пратките на отпадот до инсталацијата, дневниот временскиот распоред кога се вршат операциите за преработка, третман и складирање на отпад, начинот на кој е обезбеден на локацијата и видео надзорот (висина на оградата и влезовите со кои е заградена и обезбедена локацијата, начинот на набљудување и системот на обезбедување и системи за видео надзор.)			

XIII. РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ОБНОВУВАЊЕ И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ		
Да се земат податоци од студијата за оценка на влијание врз животната, или од Решение за одобрување на студијата за оценка на влијание врз животната, или одобрение на елаборатот за заштита на животната средина согласно Законот за животната средина.		
XIV. РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ		
Временски период за кој се бара добивање на дозволата	Планиран почеток на вршење на дејноста	Планиран истек на важењето на дозволата

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ПОТПИС НА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ
Датум и место:
М.П.

ПРИЛОГ 3

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Министерството за животна средина и просторно планирање, постапувајќи по барањето бр. _____ за добивање на дозвола за вршење на дејноста преработка, третман и складирање на отпад поднесено од страна на _____ на ден ____20__ година издаде

Д О З В О Л А

ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ

- Носител на дозволата
- Седиште
- Назив и адреса на подружницата/локацијата/општината
- Матичен број
- Даночен број
- Датум на добивање на дозволата
- Важење на дозволата до

М.П.

МИНИСТЕР

I. Опсег на дозволата

а) При вршење на дејноста складирање, пропишани со оваа дозвола правното/физичкото лице _____ ја користи инсталацијата која се наоѓа на локацијата со адреса _____. Согласно капацитетот на инсталацијата, правното/физичкото лице _____ може да складира само наведениот отпад, и тоа:

- До _____ тони опасен отпад;
- До _____ тони комунален отпад;
- До _____ тони друг вид на неопасен отпад;

б) При вршење на дејноста третирање, пропишана со оваа дозвола правното/физичкото лице _____ ја користи инсталацијата која се наоѓа на локацијата со адреса _____. Согласно капацитетот на инсталацијата, правното/физичкото лице _____ може да врши:

- Термички третман на _____ (вид на отпад) преку постапка _____ на отпадот, до _____ тони/ден, а за комунален отпад до _____ тони/ден;
- Биолошки третман на _____ (вид на отпад) преку постапка _____ на отпадот, до _____ тони/ден, а за комунален отпад до _____ тони/ден;
- Физички третман на _____ (вид на отпад) преку постапка _____ на отпадот, до _____ тони/ден, а за комунален отпад до _____ тони/ден;
- Механички третман на _____ (вид на отпад) преку постапка _____ на отпадот, до _____ тони/ден, а за комунален отпад до _____ тони/ден;
- Хемиски третман на _____ (вид на отпад) преку постапка _____ на отпадот, до _____ тони/ден, а за комунален отпад до _____ тони/ден.

Дејноста на вршење третман на отпад, во зависност од постапката на третман и карактеристиките на отпадот кој се третира и технологијата и постапките кои се користат, може да се врши на отворен или затворен простор од локацијата или во посебни инсталации лоцирани на неа.

в) При вршење на дејноста преработка на отпад, пропишана со оваа дозвола правното/физичкото лице _____ ја користи инсталацијата која се наоѓа на локацијата со адреса _____. Согласно капацитетот на инсталацијата, правното/физичкото лице _____ може да врши преработка преку постапките на:

- Рециклирање на отпадот, до _____ тони/ден, а за комунален отпад до _____ тони/ден;
- Повторно користење на отпадот, до _____ тони/ден, а за комуналниот отпад до _____ тони/ден;
- Други видови на преработка на отпадот, до _____ тони/ден, а за комунален отпад до _____ тони/ден.

Дејноста на преработка на отпад се врши во посебни инсталации во склоп на локацијата со адреса _____, во зависност од постапката на преработка и својствата на отпадот.

Приемот на отпад на локацијата со адреса _____, се врши од _____ до _____ часот, секој ден освен недела.

II. Раководење со инсталацијата

а) Стручна спрема и други квалификации на вработените и техничка опременост.

- Со дејноста која е предмет на оваа дозвола, раководи одговорно лице на инсталацијата на локацијата со адреса _____, кој ги поседува и сите потребни квалификации и доколку е потребно и условите од член 38 од Законот за управување со отпад.
- Во процесот на дејноста за која се издава оваа дозвола работаат работници кои се квалификувани и имаат соодветно стручна спрема и работно искуство и потребна техничка опременост.

б) Структурата на раководењето со локацијата со адреса _____, треба да биде во согласност со податоците наведени во дел I.2 од барањето.

III. Податоци и Инфраструктура на локацијата

Воспоставена инфраструктура во согласност со видот на дејноста за која се издава дозволата и техничките и технолошките услови наведени во барањето за добивање на дозволата.

а) Истакне посебна табла за известување на локацијата со адреса _____ на која ќе има информации за:

- Називот, адресата и телефонот на локацијата;
- Работното време
- Името на операторот;
- Бројот на дозволата и дејноста која се врши во согласност со дозволата;

б) Организиран соодветен систем на обезбедување на локацијата со адреса _____, кое ќе врши надзор на локацијата и работата на системот за видео надзор и ќе спречи секаков вид на недозволен движење и обид за влез во локацијата или инсталациите (како на пр. назначено лице кое ќе биде одговорно во текот на работната смена за безбедноста на локацијата, работата на системот на видео надзорот преку подготовка на распоред за работата на одговорните лица доколку работата на локацијата е поделена во смени. За секое одговорно лице, треба да има назначено и негова замена.

в) Обезбеди посебен простор за возилата со кои се врши транспорт на отпад и опасен отпад до локацијата, во склоп на самата локација и при изнесување и/или извоз на отпад и опасен отпад од инсталацијата како и обезбеден соодветен видео надзор. Пристапот до локацијата и просторот во самата локација треба да биде соодветно обележан и осветлен за да овозможи услови за непречено вршење на транспорт на отпад и опасен отпад. Пристапната патека до локацијата и патеките на движење во локацијата треба да бидат соодветно широки, асфалтирани и соодветно обележани.

г) Во склоп на локацијата каде се одвива дејноста за која е издадена дозволата, треба да се обезбеди простор за чување на документацијата која се однесува на локацијата, дозволата која му е издадена, и сета придружна документација за локацијата и за дејностите кои се опфатени во обемот на дозволата и податоците од видео надзорот, за да може во случај на вршење на контрола, инспектори за животна средина да имаат лесен и едноставен увид.

IV. Повторно започнување со работа и грижа за животната средина по престанок на вршење на дејностите

При повторно започнување на работа на локацијата/инсталацијата, треба да бидат обезбеди истите услови за работа кои ги исполнувала локацијата/инсталацијата при добивањето на дозволата. Проверка дали се исполнети условите за повторно вршење на дејност во локацијата/инсталацијата врши органот кој ја издал дозволата.

Операторот треба планот за грижа по затворање да го поседува во локацијата каде се врши дејноста и постојано да го ажурира во согласност со инструкциите на Министерството за животна средина и просторно планирање и интензитетот на дејностите кои ги врши како и други релевантни податоци за инсталацијата согласно овој правилник.

V. Работа на инсталацијата

а) Во програмата за работа на локацијата, треба да има внесено начинот и постапката за прием на отпад во локацијата и начинот и постапката за обезбедување на видео надзорот, начинот на селектирање на различни видови на отпад, водење на евиденција за отпадот, и лице кое е одговорно за прием на отпадот во локацијата.

б) Прием на отпад во локацијата врши лице кое е назначено одговорно лице или приемот го врши управителот со отпад доколку има. При прием на отпад во локацијата, одговорното лице врши увид во придружната документација и доколку отпадот не е од тековно производство односно таков вид на отпад за првпат се прима во локацијата, одговорното лице зема примероци преку кои ќе се изврши анализа за отпадот. При прием и анализа на примениот отпад лицето одговорно за прием води евиденција и истата ја архивира во местото означено за чување на евиденција за прием на отпад. Во местото за архива се чуваат и податоците од видео надзорот согласно Законот за управување со отпад

в) По приемот на отпадот во локацијата, истиот се транспортира до местото означено соодветно на видот на отпадот. Внатрешниот транспорт го вршат работници квалификувани за вршење на превоз со помошна механизација, со средства за транспорт со кои се спречува, а доколку тоа е невозможно, максимално се намалува ризикот за растурање, излевање и

прелевање на отпадот. При прием на различни видови на отпад, лицето одговорно за прием дава инструкции за селектирање и одвојување на различните видови на отпад на работниците кои вршат транспорт на примениот отпад.

г) Во програмата за работа која се изработува и применува за локацијата за која се издава дозвола, се определуваат и услови за одржување на опремата за работа, условите за одржување на системот за видео надзор, помошната механизација со која се врши внатрешен транспорт и на технологијата која се користи во инсталацијата во зависност од дејноста која се врши. Проверката на помошната механизација, опремата за работа и на садовите за складирање се врши најмалку два пати во една календарска година, а за технологијата која се користи во инсталацијата најмалку еднаш годишно во една календарска година.

Записниците за извршената проверка се чуваат заедно со другата евиденција во просториите наменети за чување на документи.

VI. Емисии

Гранични вредности.

6.1 Емисии во вода

6.2 Емисии во системот на канализација

6.3 Емисии во почва

VII. Контрола на бучава

Се обезбедува услови за целосно елиминирање или максимално намалување на бучавата која се создава при вршење на дејност на локацијата. Примената на соодветни методи за контрола на бучавата.

VIII. Мониторинг

Се врши мониторинг најмалку двапати годишно, дали се исполнети стандардите и дали се почитуваат граничните вредности кои се однесуваат на:

- Бучава
- Површински и подземни води.
- Воздух
- Системот на канализација на локацијата.

Опремата за мониторинг се инсталира на сите точки на емисија и истата е инсталирана согласно стандардите за употреба.

Операторот обезбедува безбеден и постојан пристап до мерните места, за да овозможи земање на примероци и пристап до други мерни места по барање на надлежниот орган.

IX. Постапување во итни случаи

Во случај на непредвиден настан, веднаш се идентификува случајот и се повикува државниот инспекторат за животна средина, по потреба како и други релевантни инспектори, се спроведува истрага за идентификување на природата и причините, се изолира изворот во случај на емисија, се оценува загаденоста на животната средина доколку постои загадување.

За настанатите итни случаи, се води евиденција која ја доставува до надлежен орган по негово барање.

X. Водење евиденција

За водење на евиденција се чува следните документи во просториите на локацијата: дозволата, постапките кои се однесуваат на дејноста, евиденција за сите земен примероци, анализи, испитувања согласно со барањето за добивање на дозвола и мониторинг на влијанијата врз животната средина и податоците од видео надзорот.

Се води досие за секој прием на отпад на локацијата, евиденција за известување согласно член 106-а од Законот за управување со отпад и во секое време се обезбедува слободен пристап на инспекторите за животна средина до евиденцијата која се однесува на работата и праксата при управување со отпад на локацијата. Исто така се води евиденција за сите поплаки за работата на локацијата кои се доставени.

XI. Известување и поднесување на извештаи

Било каква измена на локацијата се врши со претходно известување и писмена согласност со Министерството за животна средина и просторно планирање.

Доколку поинаку не е определено, сите извештаи и известувања се доставуваат освен до надлежниот орган и до инспекторатот за животна средина, и тоа еден примерок во оригинал и две копии, форматирано согласно пропишана форма, навремено и по можност и во електронска форма.

Се доставува годишен извештај за работата на локацијата, а доколку имало итен случај тогаш се доставува и извештај за истиот.

Во случаите на извоз на отпад се доставува известување на начин согласно член 106-а од Законот за управување со отпад.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012126